



Согласно член 31 став (2) точка 16 и член 37 став (2) точка 10 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 1 40/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21, 215/21, 58/24 и 76/24) и член 58 став (1) од Деловникот на Државната изборна комисија бр.01-2772/1 од 30.12.2022 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на ден 07.08.2025 година донесе:

УПАТСТВО

за изгледот на бецовите за идентификација

Член 1

Државната изборна комисија за цели на постапката за организирање и спроведување на изборен процес и процес за непосредно изјаснување на граѓаните на државно ниво изработува и издава бецови како исправа за идентификација.

Член 2

Државната изборна комисија изработува бецови за:

- претседателот, потпретседателот и членовите на Државната изборна комисија;
- претседателот, членовите, секретарите и нивните заменици во Општинските изборни комисии;
- претседателот, членовите и нивните заменици во Избирачките одбори;
- стручната служба во Државната изборна комисија;
- ангажираното помошно тело во стручната служба на Државната изборна комисија;
- ангажираните сертифицирани обучувачи од Државната изборна комисија;

Нë базë тë ненит 31 параграфи (2) пика 16) dhe ненит 37 параграфи (2) пика 10) тë Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 1 40/18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 98/19, 42/20, 74/21, 215/21, 58/24 dhe 76/24) dhe ненит 58 параграфи (1) тë Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 01-2772/1, të miratuar më 30.12.2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e mbajtur më 07.08.2025, miratoi:

UDHËZIM

për dukjen e bexhave për identifikim


Neni 1

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, për qëllimet e procedurës për organizimin dhe zbatimin e procesit zgjedhor dhe të procesit për deklarimin e drejtpërdrejtë të qytetarëve në nivel shtetëror, përpunon dhe lëshon bexha si dokument për identifikim.

Neni 2

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përpunon bexha për:

- kryetarin, nënkryetarin dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;
- kryetarin, anëtarët, sekretarët dhe zëvendësit e tyre në Komisionet Komunale Zgjedhore;
- kryetarin, anëtarët dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhorë;
- shërbimin profesional në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve;
- trupat ndihmës të angazhuar në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;
- trajnuesit e certifikuar të angazhuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve;
- teknikët e angazhuar për TI në Komisionet





-ангажираните ИТ лица во општинските изборни комисији;

-овлстените претставници на подносителите на листа на кандидат кои ја следат работата на Државната изборна комисија;

-овлстените претставници на подносителите на листа на кандидат и нивни заменици кои ја следат работата на Избирачкиот одбор;

-акредитирани домашни набљудувачи;

-домашни новинари;

-акредитирани странски новинари;

-акредитирани меѓународни набљудувачи и

-преведувачи.

Член 3

Бецовите од член 2 став (1) алинеи 2, 3 и 9 се изработуваат со следните спецификации:

-се со димензија 100 мм x 75 мм

-се печатат еднострано колорно во офсет техника на минимум 250 гр. кунздрук, пластифицирани од двете страни со 80 микронска фолија.

Бецовите од член 2 став (1) алинеи 1, 4, 5, 7, 10 и 11 се изработуваат со следните спецификации:

-се со димензија 100 мм x 75 мм,

-се печатат еднострано колорно во офсет техника на минимум 250 гр. кунздрук,

-се пластифицирани со сјајна минимиум – 125 микронска фолија за пластифицирање со димензија 111 мм x 80 мм.

Бецовите од член 2 став (1) алинеи 6, 8, 12, 13 и 14 се изработуваат со следните спецификации:

-се со димензија 132 мм x 93 мм,

-се печатат двострано колорно во офсет техника на минимум 250 гр. кунздрук,

-се пластифицирани со сјајна минимиум – 125 микронска фолија за пластифицирање со димензија 155 мм x 111 мм.

Бецовите од член 2 став (1) алинеи 2, 3 и 9 на задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.

Бецовите од член 2 став (1) алинеи 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 во горниот дел од беџот се перфорираат со простор за поставување на врвка со

Komunale Zgjedhore;

- përfaqësuesit e autorizuar të paraqitësve të listave për kandidat, të cilët e monitorojnë punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;

- përfaqësuesit dhe zëvendësit e tyre të autorizuar nga paraqitësit e listave për kandidat, të cilët e monitorojnë punën e këshillit zgjedhor;

- vëzhgues të akredituar të vendit;

- gazetarë vendas;

- gazetarë të huaj të akredituar;

- vëzhgues të akredituar ndërkombëtarë dhe

- përkthyes.

Neni 3

Bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 2, 3 dhe 9 përpunohen me specifikacionet si vijon:

- janë me dimensione 100 mm x 75 mm;

- nga njëra anë printohen me ngjyrë në teknikën 'offset' me minimum 250 gr. plastifikues letre, të plastifikuar nga të dy anët me letër mikronike metalike 80.

Bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 1, 4, 5, 7, 10 dhe 11 përpunohen me specifikacionet si vijon:

- janë me dimensione 100 mm x 75 mm;

- nga njëra anë printohen me ngjyrë në teknikën 'offset' me minimum 250 gr. plastifikues letre;

- janë të plastifikuar me letër mikronike metalike, të paktën – 125, e cila shkëlqen, për plastifikim me dimensione 111 mm x 80 mm.

Bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 6, 8, 12, 13 dhe 14 përpunohen me specifikacionet si vijon:

- janë me dimensione 132 mm x 93 mm;

- nga njëra anë printohen me ngjyrë në teknikën 'offset' me minimum 250 gr. plastifikues letre;

- janë të plastifikuar me letër mikronike metalike, të paktën – 125, e cila shkëlqen, për plastifikim me dimensione 155 mm x 111 mm.

Për bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 2, 3 dhe 9 në anën mbrapa bexhit me ngjitës të dyanshëm ngjitet gjilpërë e parrezikshme.

Bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dhe 14 shpohen në pjesën e sipërme të tyre për të futur lidhëze me logon e Komisionit



лого на Државна изборна комисија.

За бецовите од член 2 став (1) алинеи 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 може да се изработи и врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

Член 4

На горниот лев дел на сите бецови треба да е отпечатено знамето на Република Северна Македонија.

Во средината на горниот дел од бецот со големи задебелени букви треба да е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, под истиот со големи задебелени букви треба да стои текст „ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА“ и под истиот со големи задебелени букви треба да биде наведен видот на процесот кој што се спроведува и за кој што се однесува издадениот бец.

Во горниот десен агол треба да е отпечатено логото на Државната изборна комисија.

Во долниот десен агол на бела основа треба да е отпечатен печатот на Државната изборна комисија и потпис од претседателот на Државната изборна комисија.

Член 5

Текстот на сите бецови е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Текстот на бецовите за домашните набљудувачи, Општинските изборни комисији, Избирачките одбори и нивните заменици, овластените претставници и нивните зменици на предлагачот, домашните новинари и ангажираните ИТ лица во Општинската изборна комисија, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се печатат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина.

Текстот на бецовите за меѓународните набљудувачи, странските новинари и

Сштетëрор тë Zgjedhjeve.

Për bexhat nga neni 2 paragrafi (1) alinetë 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dhe 14 mund të përpunohet edhe lidhëze e shtypur me ngjyrë me logon e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, me gjerësi prej 2 cm kapëse të metaltë.

Neni 4

Në pjesën e sipërme të majtë të secilit bexh duhet të shtypet flamuri i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mesin e pjesës së sipërme të bexhit, me germa të mëdha të trashura duhet të jetë i shtypur teksti “REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT” dhe nën tekstin e njëjtë, me germa të mëdha të trashura duhet të jetë teksti “KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE”, ndërsa nën të, me germa të mëdha të trashura duhet të jetë i shënuar lloji i procesit që zbatohet dhe për të cilin vlen bexhi i prodhuar.

Në pjesën e sipërme të djathtë duhet të jetë e shtypur logoja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Në pjesën e poshtme të djathtë, në sfond të bardhë duhet të shtypet vula e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe nënshkrimi i kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Neni 5

Teksti në të gjithë bexhat është i shtypur në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik.

Teksti në bexhat për vëzhguesit vendas, Komisionet Komunale Zgjedhore, këshillat zgjedhorë, anëtarët e tyre dhe zëvendësit e tyre, përfaqësuesit dhe zëvendësit e tyre të autorizuar nga paraqitësit e listave, gazetarët vendas dhe teknikët e angazhuar për TI në Komisionet Komunale Zgjedhore, në komunat në të cilat të paktën 20% e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja, shtypet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik si dhe në gjuhën dhe alfabetin e asaj gjuhe zyrtare që e flasin të paktën 20% të qytetarëve në atë komunë.

Teksti në bexhat për vëzhguesit ndërkombëtarë, gazetarët e huaj dhe përkthyesit është në gjuhën maqedonase, gjuhën angleze dhe në gjuhën dhe



преведувачите е на македонски јазик, англиски јазик и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните.

Текстот на бецовите за Државната изборна комисија, стручната служба и помошното тело на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа лицето, носител на бецетот.

Член 6

Државната изборна комисија со посебна одлука ја определува бојата на основата на веќе применливиот графички дизајн на видот на бецовите за секој изборен процес или облик на непосредно изјаснување на граѓаните на државно ниво одделно.

Државната изборна комисија преку формираната Комисија за јавна набавка и во фаза на реализација на склученот договор или рамковна спогодба може во техничката спецификација од тендерската документација од понудувачите да побара изработка на ново предлог идејно решение за изгледот на одделен вид на бецови.

Член 7

Во случај на спроведување на два различни изборни процеси во еден ден, во услови кога на едниот изборен процес претходел или следува друг изборен круг, нови бецови за денот во кој што се спроведуваат двата различни изборни процеси се изработуваат само претседателот, членовите и нивните заменици во Избирачките одбори.

Во случај на спроведување на два различни изборни процеси во еден ден, во услови кога на едниот изборен процес претходел или следува друг изборен круг за денот во кој што се спроведуваат двата различни изборни процеси за овластените претставници на подносителите на листа и нивни заменици кои ја следат работата на Избирачкиот одбор се изработуваат бецови согласно овластувањето кое го добиле од подносителот на листа.

Во случај на спроведување на два различни

alfabetin e asaj gjuhe zyrtare që e flasin të paktën 20% të qytetarëve.

Teksti në bexhat për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, shërbimin profesional dhe trupat ndihmës në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është i shtypur në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e komunitetit të cilit i përket personi, bartës i bexhit.

Neni 6

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me vendim të posaçëm e përcakton ngjyrën e sfondit në dizajnin grafik tashmë të aplikueshëm të llojit të bexhave për çdo proces zgjedhor ose çdo formë të deklarimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve në nivel shtetëror veçmas.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, nëpërmjet Komisionit të themeluar për prokurime publike dhe gjatë fazës së zbatimit të marrëveshjes së nënshkruar ose kontratës kornizë mund në specifikacionin teknik të dokumentacionit të tenderit, nga ofertuesit, të kërkojë përpunimin e një propozimi të ri për zgjidhje ideore për dukjen e llojeve të posaçme të bexhave.

Neni 7

Në rast të zbatimit të dy proceseve të ndryshme zgjedhore në një ditë, në kushte kur njërit proces zgjedhor i ka paraprirë ose i pason ndonjë proces tjetër zgjedhor, bexha të ri për ditën kur zbatohen ato dy procese të ndryshme zgjedhore do të përpunohen vetëm për kryetarin, anëtarët dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhorë.

Në rast të zbatimit të dy proceseve të ndryshme zgjedhore në një ditë, në kushte kur një procesi zgjedhor i ka paraprirë ose i pason ndonjë proces tjetër zgjedhor për ditën kur zbatohen dy procese të ndryshme zgjedhore, do të përpunohen bexha për përfaqësuesit dhe zëvendësit e tyre të autorizuar nga paraqitësit e listave, për monitorim të punës së këshillit zgjedhor në përputhje me autorizimin që kanë marrë nga paraqitësi i listës.

Në rast të zbatimit të dy proceseve të ndryshme



изборни процеси во еден ден за акредитираните домашни набљудувачи, акредитираните странски новинари и акредитирани меѓународни набљудувачи се изработуваат бецови во согласност со прифатените акредитации.

Член 8

Одредбите од член 7 од ова Упатство се применуваат и во услови на спроведување на изборен процес и процес на непосредно изјаснување на изјаснување на граѓаните на државно ниво во еден ист ден, во услови кога на едниот изборен процес претходел или следува друг изборен круг.

Член 9

На бецовите за Членовите на Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија стои текст: „претседател“, „потпретседател“, или „член“.

Името и презимето на претседателот, потпретседателот и членот на Државната изборна комисија се печатат.

Член 10

На бецовите за составот на Општинските изборни комисии, во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија стои текст: „Претседател“, „Заменик претседател“, „Член“, „Заменик член“, „Секретар“ или „Заменик секретар“ на Општинска изборна комисија _____.

Секој беџ треба да има посебно означено место за рачно впишување на името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија, како и на Општинската изборна комисија.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија ќе биде напишано на македонски

згjedhore në një ditë, për vëzhguesit e akredituar vendas, gazetarët e huaj të akredituar dhe vëzhguesit ndërkombëtarë të akredituar, përpunohen bexha në përputhje me akreditimet e pranuar.

Neni 8

Dispozitat nga neni 7 i këtij Udhëzimi do të zbatohen edhe në rast të zbatimit të një procesi zgjedhor dhe një procesi të deklarimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve në nivel shtetëror në të njëjtën ditë, në kushte kur njëri proces zgjedhor i ka paraprirë ose i ka pasuar një procesi tjetër zgjedhor.

Neni 9

Në bexhat për Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, figuron teksti: “Kryetari”, “Nënkryetari” ose “Anëtar”.

Emri dhe mbiemri i kryetarit, nënkryetarit dhe anëtarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve printohen.

Neni 10

Në bexhat për përbërjen e Komisioneve Komunale Zgjedhore, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, figuron teksti: “Kryetar”, “Zëvendëskryetar”, “Anëtar”, “Zëvendësanëtar”, “Sekretar” ose “Zëvendës-sekretar” i Komisionit Komunal Zgjedhor _____.

Secili bexh duhet të ketë një vend posaçërisht të caktuar për shënimin me dorë të emrit dhe mbiemrit të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit, zëvendësanëtarit, sekretarit dhe zëvendës-sekretarit të Komisionit Komunal Zgjedhor, si dhe emri i Komisionit Komunal Zgjedhor.

Emri dhe mbiemri i kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit, zëvendësanëtarit, sekretarit dhe zëvendës-sekretarit të Komisionit Komunal Zgjedhor duhet të shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e komunitetit të cilit i



јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија, поради што обележувањето на место за името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија да биде со линија, доволно голема за да може над неа да се впише соодветното име.

Позадината во делот каде ќе бидат линиите за впишување на името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија, како и Општинската изборна комисија треба да биде еднобојна, односно во тој дел не смее да има други печатења.

Член 11

На бецовите за составот на Избирачките одбори во долниот дел на бецот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија стои текст: „Претседател“, „Заменик претседател“, „Член“ или „Заменик член“ на избирачкиот одбор.

Секој бец треба да има посебно означено место за рачно впишување на избирачкото место за кое се однесува бецот. Позадината во делот каде ќе биде линијата за впишување на бројот на избирачкото место треба да биде еднобојна, односно во тој дел не смее да има други печатења.

Секој бец треба да има посебно означено место за рачно впишување на името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот или заменик членот на Избирачкиот одбор.

Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот и заменик членот на Избирачкиот одбор ќе биде напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, заменик претседателот, членот или заменик членот на Избирачкиот одбор, поради што обележувањето на место за името и презимето на

пërket kryetari, zëvendëskryetari, anëtar, zëvendësanëtar, sekretari dhe zëvendës-sekretari i Komisionit Komunal Zgjedhor, për çka edhe përcaktimi i vendit për emrin dhe mbiemrin e kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit, zëvendësanëtarit, sekretarit dhe zëvendës-sekretarit të Komisionit Komunal Zgjedhor duhet të jetë me një vijë mjaftueshëm të madhe që të mund të shkruhet emri përkatës sipër asaj vije.

Sfondi në pjesën ku janë vijat për ta shkruar emrin dhe mbiemrin e kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit, zëvendësanëtarit, sekretarit dhe zëvendës-sekretarit të Komisionit Komunal Zgjedhor, si dhe të Komisionit Komunal Zgjedhor, duhet të jetë me një ngjyrë, përkatësisht në atë pjesë nuk duhet të ketë elemente tjera të shtypura.

Neni 11

Në bexhat për përbërjen e këshillave zgjedhorë, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, figuron teksti: “Kryetar”, “Zëvendëskryetar”, “Anëtar” ose “Zëvendësanëtar” i këshillit zgjedhor.

Çdo bexh duhet të ketë një vend posaçërisht të caktuar për shënimin me dorë të vendotimit për të cilin është përpunuar bexhi. Sfondi në pjesën ku do të vendoset vija për shënimin me dorë të vendotimit duhet të jetë me një ngjyrë, përkatësisht në atë pjesë nuk duhet të ketë elemente tjera të shtypura.

Çdo bexh duhet të ketë një vend posaçërisht të caktuar për shënimin me dorë të emrit dhe mbiemrit të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të këshillit zgjedhor.

Emri dhe mbiemri i kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të këshillit zgjedhor shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë të cilës i përket kryetari, zëvendëskryetari, anëtar dhe zëvendësanëtar i këshillit zgjedhor, prandaj përcaktimi i vendit për emrin dhe mbiemrin e kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit ose zëvendësanëtarit të



претседателот, заменик претседателот, членот или заменик членот на Избирачкиот одбор да биде со линија, доволно голема за да може над неа да се впише соодветното име.

Позадината во делот каде ќе бидат линиите за впишување на името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот и заменик членот на Избирачкиот одбор треба да биде еднобојна, односно во тој дел не смее да има други печатења.

Член 12

На бецовите за вработените во Стручната служба на Државната изборна комисија, во долниот дел на бецот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија со задебелни букви стои текст: „СТРУЧНА СЛУЖБА“.

Името и презимето на лицето вработено во стручната служба на Државната изборна комисија се печати.

Член 13

На бецовите за ангажираното помошно тело на Државната изборна комисија, во долниот дел на бецот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија стои текст со задебелени букви: „ПОМОШНО ТЕЛО“.

Името и презимето на лицето на ангажираното помошно тело се печати.

Член 14

На бецовите за сертифицираните обучувачи на Државната изборна комисија во долниот дел на бецот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст: „ОБУЧУВАЧ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА“.

Името и презимето на сертифицираниот обучувач се печати.

кëshillit zgjedhor duhet të jetë me një vijë mjaftueshëm të madhe që të mund të shkruhet emri përkatës sipër asaj vije.

Sfondi në pjesën ku janë vijat për ta shkruar emrin dhe mbiemrin të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarit, zëvendësanëtarit, sekretarit dhe zëvendësekreterit të këshillit zgjedhor, duhet të jetë me një ngjyrë, përkatësisht në atë pjesë nuk duhet të ketë elemente tjera të shtypura.

Neni 12

Në bexhat për të ‘Punësuarit në Shërbimin Profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve’, në pjesën e poshtme të bexhit në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura figuron teksti: “SHËRBIM PROFESIONAL”.

Emri dhe mbiemri i personit të punësuar në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror Zgjedhor printohet.

Neni 13

Në bexhat për ‘Trupat ndihmës të angazhuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve’, në pjesën e poshtme të bexhit në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura figuron teksti: “TRUP NDIHMËS”.

Emri dhe mbiemri i personit të angazhuar si trup ndihmës printohet.

Neni 14

Në bexhat për ‘Trajnuesit e certifikuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve’, në pjesën e poshtme të bexhit në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “TRAJNUES NË KOMISIONIN SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE”.

Emri dhe mbiemri i trajnuesit e certifikuar printohet.



Член 15

На бецовите за ангажираните ИТ лица во Општинските изборни комисији, во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија стои текст со задебелени букви: **„ИТ ЛИЦЕ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА“**.

Името и презимето на ангажираното ИТ лице во Државната изборна комисија се печати.

Член 16

На бецовите за Овластените претставници на подносителите на листа кои ја следат работата на ДИК во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст со задебелени букви: **„ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА ПОДНОСИТЕЛ НА ЛИСТА“**.

Член 17

На бецовите за Овластените претставници на подносителите на листа на кандидат кои ја следат работата на Избирачкиот одбор во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст со задебелени букви: **„ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК на подносител на листа на кандидат за ИМ број _____“**.

На бецовите за Заменик овластените претставници на подносителот на листата на кандидат кои ја следат работата на Избирачкиот одбор во долниот дел на беџот во средина на светло сина основа треба да стои текст со задебелени букви: **„ЗАМЕНИК ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК на подносител на листа на кандидат за ИМ број _____“**.

Секој беџ треба да има посебно означено место за рачно впишување на избирачкото место за кое се однесува беџот. Позадината во делот каде ќе биде линијата за впишување на бројот на избирачкото место треба да биде еднобојна, односно во тој дел не смее да има други печатења.

Секој беџ треба да има посебно означено место за впишување на името и презимето на

Нени 15

Нë бexhat пëр ‘Tekникëт e angazhuar пëр TI нë Komisionet Komunale Zgjedhore’, нë pjesën e poshtme тë бexhit нë mes тë sfondit, ngjyrën e тë cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa тë trashura figuron teksti: **“TEKNIK PËR TI NË KOMISIONIN SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE”**.

Emri dhe mbiemri i teknikut пëр TI printohet.

Нени 16

Нë бexhat пëр ‘Përfaqësuesit e autorizuar nga paraqitësit e listave’, тë cilët e monitorojnë punën e KSHZ-së, нë pjesën e poshtme тë бexhit нë mes тë sfondit, ngjyrën e тë cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa тë trashura duhet тë figurojë teksti: **“PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I PARAQITËSIT TË LISTËS”**.

Нени 17

Нë бexhat пëр Përfaqësuesit e autorizuar nga paraqitësit e listave пëр kandidat, тë cilët e monitorojnë punën e këshillit zgjedhor, нë pjesën e poshtme тë бexhit нë mes тë sfondit, ngjyrën e тë cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa тë trashura duhet тë figurojë teksti: **“PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR i paraqitësit тë listës пëр kandidat пëр VV-në numër _____”**.

Нë бexhat пëр ‘Zëvendësit e përfaqësuesve тë autorizuar nga paraqitësit e listave пëр kandidat’, тë cilët e monitorojnë punën e këshillit zgjedhor, нë pjesën e poshtme тë бexhit, нë mes тë sfondit, ngjyrën e тë cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa тë trashura duhet тë figurojë teksti: **“ZËVENDËS I PËRFAQËSUESIT TË AUTORIZUAR i paraqitësit тë listës пëр kandidat пëр VV-në numër _____”**.

Çdo бexh duhet тë ketë një vend posaçërisht тë caktuar пëр shënimin me dorë тë vendvotimit пëр тë cilin është përpunuar бexhi. Sfondi нë pjesën ku do тë vendoset vija пëр shënimin me dorë тë vendvotimit duhet тë jetë me një ngjyrë, përkatësisht нë atë pjesë nuk duhet тë ketë elemente tjera тë shtypura.

Çdo бexh duhet тë ketë një vend posaçërisht тë



овластениот претставник на подносителот на листата на кандидат.

Името и презимето на овластениот претставник на подносителот на листата на кандидат ќе биде напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа на овластениот претставник на подносителот на листата на кандидат, поради што обележувањето на место за името и презимето на овластениот претставник на подносителот на листата на кандидат треба да биде со линија, доволно голема за да може над неа да се впише соодветното име.

Позадината во делот каде ќе бидат линиите за впишување на името и презимето на овластениот претставник на подносителот на листата на кандидат треба да биде еднобојна, односно во тој дел не смее да има други печатења.

Член 18

На бецовите за Домашните набљудувачи во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст: „**ДОМАШЕН НАБЉУДУВАЧ**“.

Името и презимето домашниот набљудувач се печати.

Член 19

На бецовите за Домашниот новинар во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст со задебелени букви: „**НОВИНАР**“.

Член 20

На бецовите за Акредитираните странски новинари во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст: „**СТРАНСКИ НОВИНАР**“.

Името и презимето на акредитираниот странски новинар се печати.

цактуар për shënimin me dorë të emrit dhe mbiemrit të përfaqësuesit të autorizuar i paraqitësit të listës për kandidat.

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të autorizuar i paraqitësit të listës për kandidat do të shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin e bashkësisë të cilës i përket përfaqësuesit të autorizuar i paraqitësit të listës për kandidat, prandaj përcaktimi i vendit për emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit të autorizuar i paraqitësit të listës për kandidat duhet të jetë me një vijë mjaftueshëm të madhe që të mund të shkruhet emri përkatës sipër asaj vije.

Sfondi në pjesën ku do të vendoset vija për shënimin me dorë emrit dhe mbiemrit të përfaqësuesit të autorizuar i paraqitësit të listës për kandidat duhet të jetë me një ngjyrë, përkatësisht në atë pjesë nuk duhet të ketë elemente tjera të shtypura.

Neni 18

Në bexhat për ‘Vëzhguesit vendas’, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “**VËZHGUES VENDAS**”.

Emri dhe mbiemri i vëzhguesit vendas printohet.

Neni 19

Në bexhat për ‘Gazetarët vendas’, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “**GAZETAR VENDAS**”.

Neni 20

Në bexhat për ‘Gazetarët e huaj të akredituar’, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “**GAZETAR I HUAJ**”.

Emri dhe mbiemri i gazetarit të huaj të akredituar printohet.



Член 21

На бецовите за Акредитираните меѓународните набљудувачи во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст: „**МЕЃУНАРОДЕН НАБЉУДУВАЧ**“.

Името и презимето на акредитираниот меѓународен набљудувач се печати.

Член 22

На бецовите за Преведувачите во долниот дел на беџот во средина на основа чија боја со одлука ја определува Државната изборна комисија треба да стои текст: „**ПРЕВЕДУВАЧ**“.

Името и презимето на акредитираниот преведувачот се печати.

Член 23

Ова упатство влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави на интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk.

Neni 21

Në bexhat për ‘Vëzhguesit e huaj të akredituar’, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit, ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “**VËZHGUES I HUAJ**”.

Emri dhe mbiemri i vëzhguesit të huaj të akredituar printohet.

Neni 22

Në bexhat për ‘Përkthyesit’, në pjesën e poshtme të bexhit, në mes të sfondit ngjyrën e të cilit me vendim e përcakton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, me germa të trashura duhet të figurojë teksti: “**PËRKTHYES**”.

Emri dhe mbiemri i përkthyesit printohet.

Neni 23

Ky Udhëzim hyn në fuqi më ditën e miratimit dhe i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve www.sec.mk.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE
ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETAR

Борис Кондарко



Број / Numër 08-1595/1
09.08. 2025
СКОПЈЕ / SHKUP